



**Хомеопатијата го следи човекот како целина, а не лекува одделни органи или болести. Убавината на оваа метода на лекување е во тоа што човекот се лекува со помош на неговата животна сила.**

**Хомеопатското лекување денес во светот е хит, но не е ништо ново, ниту за медицината непознато, меѓутоа кај нас во Македонија за неа сè уште не се знае доволно.**

ја се разболела и тој иако бил доктор не можел да ја излекува. Затоа почнал да бара нови решенија. Почнал лековите да ги испитува на себе и ги запишувал сите симптоми што ќе му се јават, така што го дефинирал и ос-

неговата сопруга се разболела, односно воопшто не можела да спие. Минувале месеци, тој се обидува да ја излекува со сите свои познанања од класичната медицина, но не можел никако да ѝ помогне. Неговата со-



■ Пишува: Милева ЛАЗОВА

## ГИ КОРИСТАМ Б

Господинот Душко Трајков е хомеопат и нутриционист веќе 11 години. Потекнува од старо скопско семејство, кое отсекогаш се занимавало со исцелителство. Неговите претходници, сознанијата од областа на хомеопатијата ги запишувале така што тој денес своето знаење за неа ги црпи од нив.

Трајков работел долги години во Грција, но дошол во Македонија затоа што смета дека ѝ е потребен. Тука заработува многу помалку отколку таму, но за него тоа не е битно. За хомеопатот Трајков е важно да биде со неговиот народ и да му помага. Кај него доаѓаат многу луѓе барајќи помош, од деца па до оние од третото доба, а нивното излекување му е голема сатисфакција.

### ИСТОРИЈАТ

"Хомеопатијата - вели хомеопатот Трајков - постоела уште пред 5.000 години пр. н.е. Дека тоа е вистина еве еден пример: денес наоѓаме камени плочи на коишто старите Кинези ги запишувале рецептите за правење на некои лекови за одредена болест. И денес сè уште се

пронаоѓаат такви плочи и кога тие написи се применуваат даваат солидни ефекти. По одреден период таа била запоставена. Кога Хипокрит ја осознал немоќта на класичната медицина, за која практично тој се смета за нејзин татко, побарал други лекови со кои би можел да ги лекува своите пациенти и почнал да применува хомеопатски лекови. Бил многу успешен и затоа го сметаат за татко на медицината. По години ова лекување повторно било запоставено. Меѓутоа, еден лекар по име Ха-

новното правило во хомеопатијата 'сличното се лекува со слично'".

Поведен од основното правило, тој почнал да прави лекови и бил толку успешен што во 1795 година веќе имал ординација во која лекувал исклучително со хомеопатија. По ова заминал за Париз и таму отворил психијатриска клиника. Тогаш ментално болните се лекувале со синцири, тепање и полевање со ладна вода. Меѓутоа, за разлика од нив, Ханеман имал правилен пристап, разговарал со пациентите, им давал правилни лекови, станал многу успе-

пруга, без негово знаење, го побарала Ханеман и го поканила тој да ја лекува. Успел да ја излекува. Неговиот колега му се извинил што не верувал во него и оттогаш станал најдобар негов следбеник и соработник.

"Хомеопатијата - додава хомеопатот Трајков - е медицински систем на лекување каде што човекот се третира како целина. Таа има холистички пристап - тоа значи дека ги лекува телото, умот и емоциите, а воедно го стимулира имунолошкиот систем, кој реагира и ја победува болеста. Затоа хомеопатијата е толку ефикасна. Обично, лекарите разочарани од немоќта на класичната медицина која во одреден степен помага, но има моменти кога не може, се одлучуваат да завршат хомеопатија на Медицинскиот факултет, по што почнуваат и да ја применуваат. Хомеопатските лекови, пак, се направени од природни супстанции од животинско, растително, минерално потекло. Така што таму каде што не успеваат лековите од класичната медицина, успеваат хомеопатските лекови. Со давањето антибиотици од страна на класичната медицина, значи по-

**Човечкиот организам е програмиран да живее 120 години, меѓутоа колку ќе живееме зависи од нас, од начинот на кој се храниме и со што се храниме. Ако живееме во чиста средина, ако и политичките, и социјалните и економските услови се добри, 120 години лесно си минуваат. Меѓутоа, во оние услови каде што нон-стоп живееме стресно, тие шокови и стресови делуваат негативно на организмот и полета го скратуваат животот, тие практично го трујат организмот.**

неман, по потекло Германец, роден во 1755 година, кој се смета за татко на хомеопатијата, исто така, како претходниот, бил многу познат. Хипокрит почнал да истражува нови лекови. Зошто го направил тоа? Имал ќерка ко-

шен и за многу кусо време добрите лекари почнале да го следат. Господинот Трајков наведува еден пример. Имено, колега на Ханеман ја сметал хомеопатијата за надрилекарство и не верувал во неа, меѓутоа по некое време

тиснување на болеста внатре во организмот. Таа болест која е потисната со лековите тлее во организмот, а кога ќе се создадат погодни моменти болеста повторно се активира. За разлика од класичната медицина хомеопатијата лекува трајно. Како? Хомеопатските лекови хемиски се многу слаби, а многу динамички јаки, кои се добиваат со специјални удари, кои во хомеопатијата се нарекуваат потенцирање. Оние лекови кои јас ги применувам, главно, се од Англија и од Германија, а она што е во нашата народна медицина го правам сам. Но, не треба

## ПРОЦЕС

Хомеопатот не може да биде половина човек, да работи кога сака и како му се допаѓа, тој треба да биде комплетно посветен на својата струка. За да може некој човек хомеопатски да се лекува треба, пред сè, тој да се вклучи на интервју, односно разговор меѓу пациентот и хомеопатот. Со секој разговор, кој се состои од многу прашања, хомеопатот сознава каква личност е пациентот. Покрај другото, мора да го следи комплетно од првиот момент, затоа што секој чо-

тично таа е надградба над класичната медицина и е многу посостигната и поуспешна.

"Една девојка се лекуваше пет години од висок холестерол. Посетувала специјалист, одела и кај други лекари, меѓутоа нејзиниот проблем не можеле да го решат. Се обрати кај мене, вообичаено со неа прво разговарав за да откријам која е причината за високиот холестерол. Ја прашав што ѝ препорачале лекарите да јаде. Тие ѝ забраниле секаков вид месо, освен пилешко. Веќе беше јасно. Факт е дека пилешкото месо е ефектно, но ако е

за девојката. Ѐ препорачав да не јаде пилешко месо и ѝ дадов одреден лек за да го намалиме холестеролот. Следејќи ги моите препораки, по еден месец девојката дојде повторно кај мене и резултатите беа запрепастувачки. Нејзиниот холестерол беше во нормала. Вакви примери има многу", вели Трајков.

Хомеопатот Трајков има уредна докуменација каде што ги забележува сите негови пациенти, кои тој успешно ги излекувал. Но, успехот не зависи само од него туку и од волјата и од желбата на пациентот да се излекува. Инаку, со хомеопатијата можат да се излекуваат мигрена, хипертироидитис, рак на црниот дроб, камен во бубрег, во жолчката, во мочниот меур, зависноста од дрога, алкохол, кардиоваскуларни заболувања, менингит итн.

"Меѓутоа, мораме да појасниме дека - истакна Трајков - лекувањето со хомеопатските лекови може да биде успешно доколку навреме се почне со одредената терапија, односно кога болеста е во почетен стадиум. Ова особено се однесува на луѓето болни од карцином. Тогаш хомеопатијата може да помогне, но не може да излекува. Ако е во краен стадиум може да помогне да има само поквалитетен живот и да му се намалат болките. Веројатно сте слушнале за поранешниот хрватски претседател Туцман, кој боледуваше од карцином. Благодарение на хомеопатијата неговиот живот беше продолжен за пет години. За разлика од кај нас, во сите земји во Европа лековите се продаваат јавно, има јавни ординации, поликлиники, болници, санаториуми. Кралската фамилија во Англија се лекува исклучително со хомеопатија. Ако се сеќавате, минатата година почина кралицата Мајка која живееше 101 година. Што значи, благодарение на хомеопатијата, таа успеа да живее толку долго".

За жал, Македонија и Албанија се на најниските гран-

# ЛАГОДЕТИТЕ ОД МОИТЕ ПРЕДЦИ

погрешно да се сфати дека класичната медицина не помага. Таа е незаменлива во дијагностиката, во хируршките зафати, во поправката на забите. Јас како хомеопат можам да ви помогнам да не ве боли забот, но не можам да го поправам".

Според Трајков, најдобра комбинација е кога овие науки соработуваат меѓу себе. А ако на овие две науки им се додаде и нутриционистиката тогаш се добива висок квалитет на лекување. Нутриционистиката е наука за исхраната. Уште Хипокрит храната ја делел на храна како лек, храна како храна и храна како отров.

"Најдобра комбинација - објаснува хомеопатот Трајков - кога хомеопатот е и нутриционист зошто кога тој ќе го прегледа пациентот ќе направи еднократна програма на исхрана, но тоа не е диета. Тоа значи дека на пациентот ќе му дава храна како лек затоа што првиот стадиум на лекувањето е преку исхраната, а потоа со хомеопатските лекови".



ХОМЕОПАТИЈАТА Е НАУКА, НЕ Е НАДРИЛЕКАРСТВО


век е приказна за себе и за секој човек хомеопатијата има само еден лек, нема како во класичната медицина еден лек за сите. Тоа е спецификата на хомеопатијата, прак-

квалитетно, односно ако пилешката не се хранети со концентрат, кој практично содржи отров. Меѓутоа, за одредени луѓе пилешкото месо е отров, а тоа беше случај и

**ДУШКО ТРАЈКОВ, ХОМЕОПАТ И НУТРИЦИОНИСТ**

ки во Европа, што се однесува за хомеопатијата. На пример, во Бугарија, која ја сметаме за поназад од нас, во аптеките можат да се најдат хомеопатски лекови. Нив навистина можете да ги купите во другите држави, меѓутоа она што е битно мора хомеопатот да го одреди начинот на кој пациентот ќе ги конзумира.

"Пред една година - објаснува хомеопатот Трајков - по едно мое предавање пред поголем аудиториум, ми се обрати момче кое во раката држеше одреден лек. Ми кажа дека еден негов пријател со тој лек се излекувал од една болест. По нашиот разговор тој ми откри дека е зависник од дрога и дека и неговиот другар, кој се излекувал со лекот којшто ми го покажа, исто така, бил зависник од дрога. Меѓутоа, му реков дека тој лек ако добро делувал кај неговиот пријател не значи дека ќе биде



**ХАНЕМАН, ТАТКО НА ХОМЕОПАТИЈАТА**

корисен и за него. Му предложив да дојде кај мене да го направиме хомеопатскиот разговор, по што би му одре-

дил лек, кој за него би бил корисен и би го излекувал. По ова, морам да кажам дека момчето мораше да се откаже од многу работи, од многу пороци, беше под голем притисок и доживуваше кризи, но неговото учество и желба да се излекува беа големи, така што денес тоа момче е целосно излекувано. Многу ми е драго што едно младо момче се врати во нормален живот каде што може да биде корисен за општеството. Што се однесува до ставот на лекарите? Кај нас сè уште некои лекари со скепса ја примаат хомеопатијата, меѓутоа кога ќе ги видат голе-

миот број примери, кои се излекувани токму со помош на хомеопатијата, се интересираат и доаѓаат кај мене да добијат барем основни поими за хомеопатијата. Многумина мислат дека хомеопатијата е надрилекарство, што не е точно. Хомеопатијата е наука. Таа има специјален третман, специјален однос. Нејзе не ѝ требаат скапи лекари и прогнози, испитувања. На хомеопатот не мора да му дадете резултати, тоа може да му олесни, но и да нема претходни испитувања тој може да лекува. Потребна е само крвна слика, разговор и веќе на хомеопатот му е јасно што го мачи неговиот пациент".

Во текот на овие 11 години колку што работи господинот Трајков, интересот кај луѓето од година во година е сè поголем. Народот веќе сфаќа што значи хомеопатијата и сè повеќе бараат помош од него.

**Би сакал да потенцирам нешто. Ние често пати се удираме в гради дека сме откриле нешто, меѓутоа на светот нема ништо ново, сè е некогаш откриено. Јас веќе спомнав и за камените плочи на старите Кинези, а долго време се мислеше дека хомеопатијата почнува со Ханемен. Тоа не е точно. Многу порано е откриена уште пред 5000 години. И за многу откритија за кои веламе дека се наши биле многу порано откриени.**



**ТАБАК**

Осигурување кое се исплаќа



Секој заслужува комплетен мир, додека патува во странство.

По мерка за Вашите индивидуални барања, го покриваме Вашето живеење.


За безгрижни и благословени патувања... Софија, Виена, Солун, Минхен, Истанбул, Цирих...

Не излекувајте од дома без...

Патничко-здравствено осигурување • Осигурување од незгода • Осигурување на земјоделски злоти • Осигурување на транспорт • Осигурување на злоти • Осигурување на авторни возила



ТАБАК осигурување ви нуди комплетно патничко-здравствено осигурување во соработка со



Овој вид на осигурување Ви пружа сигурност и безгрижност кога ќе Ви следи на одмор, разни спортови, натпреварувања, семинари и севени широм Светот.

Патничкото осигурување се случува пред осигурениот да отпатува и со тоа се заштитува од негредивдени трошоци.

Со полисата се покриваат трошоците за потребната ненадлежна или медицинска помош, во случај на болест или незгода за време на патувањето и престојот во странство.

Полисата за патничкото здравствено осигурување на Табак осигурување е Вашето сигурно сопатник низ Светот.

Патувајте. Ние се грижиме за вас.